

Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), член 23 став 4 од Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/05, 103/08 и 124/10), а во врска со член 10 став 2 алинеја 4 од Правилникот за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/09, бр.158/2010) Градоначалникот на Општина Кочани, донесе:

П Р А В И Л Н И К

за пријавување, реакција и санирање на инциденти во Општина Кочани

Член 1

Со овој Правилник се пропишува начинот на пријавување, реакција и санирање на инциденти кои влијаат или можат да влијаат на тајноста и заштитата на личните податоци, кои се обработуваат во Општина Кочани, во својство на Контролор.

Член 2

Секое лице кое е овластено односно вработено во Општина Кочани е должно, секој инцидент што ќе настане во процесот на обработување на личните податоци веднаш да го пријави на администраторот на информацискиот систем.

Пријавувањето на инцидентот од став 1 на овој член се врши во електронска форма, а доколку тоа не е возможно, пријавувањето се врши во писмена форма, при што се наведуваат следните податоци за инцидентот:

- Време на настанување на инцидентот;
- Траење и престанок на инцидентот;
- Место во информацискиот систем каде се појавил инцидентот;
- Податок или проценка за обемот, односно опсегот на инцидентот;
- Име и презиме на лицето кое е овластено односно вработено го пријавило инцидентот;
- Име и презиме на лицето кое е овластено односно вработено до кое е доставена пријавата за инцидентот.

Член 3

По приемот на пријавата за инцидент, администраторот на информацискиот систем, веднаш започнува да врши проценка на причините за појавување на инцидентот, како и за тоа дали и кои мерки треба да се преземат за негово санирање и за спречување на негово повторување во иднина.

Доколку се работи за инцидент кој се повторува, администраторот на информацискиот систем е должен да преземе мерки кои ќе гарантираат трајно отстранување на ризикот од негово повторување.

Член 4

Доколку како последица на инцидент дојде до губење или бришење на дел или сите лични податоци, содржани во информацискиот систем, истите ќе бидат повторно внесени односно вратени во информацискиот систем, со користење на сигурносните копии кои што се чуваат кај Контролорот.

Постапката од став 1 на овој член ќе се примени и доколку бришењето или губењето на дел или сите лични податоци, содржани во информацискиот систем е неопходно заради отстранување на последиците од инцидентот или за преземање на мерки за спречување на негово повторување во иднина.

Член 5

При повторното внесување – враќање на личните податоци во системот, задолжително и во електронска форма се врши евидентирање на лицето кое е овластено односно вработено кое ги извршило операциите за повторно враќање на податоците, категориите на лични податоци кои биле вратени и кои биле рачно внесени при враќањето.

Повторното враќање на личните податоци во информацискиот систем се врши од страна лицата, врз основа на претходно издадено писмено овластување од страна на Градоначалникот на Општина Кочани.

Член 6

Овој Правилник влегува во сила со денот на усвојување и истиот ќе биде објавен на интернет страницата на Општина Кочани.

Бр.03-2857/1
од 19.12.2011 година
Кочани

**Градоначалник
на Општина Кочани
Ратко Димитровски**
